

Предметна програма од прв циклус студии				
1.	Наслов на наставниот предмет	Фундирање		
2.	Код			
3.	Студиска програма	Градежништво		
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Универзитет Св.Кирил и Методиј во Скопје Градежен факултет – Скопје, Катедра за геотехника		
5.	Степен	Прв циклус на студии		
6.	Академска година/семестар	3 год.	5 сем.	Број на ЕКТС 6
8.	Наставник	Проф. д-р Спасен Ѓорѓевски, В.проф. д-р Јосиф Јосифовски		
9.	Предуслов за запишување на Предметот	Механика на почви 1 Армиран бетон		
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Владеење со современи техники на проектирање/димензионирање на фундаментите и запознавање со прописите за проектирање.			
11.	Содржина на програмата: Плитко фундирање. Класификација на темели. Лентовиден темел, Темел самец со мал и голем ексцентрицитет во еден правец. Центрирање на темел самец. Темел на товарен на извлекување. Темелна греда. Центрирани темелни греди. Темелна скара. Темелна плоча. Темел самец со мал и голем ексцентрицитет во два правци. Темел самец со неправилна основа. Темели под силоси и оцаци и водни кули. Темели под монтажни столбови. Слегнување на плитки темели.			
12.	Методи на учење: Интерактивни предавања со презентации, аудиториски вежби, презентација на практични примери, проучување на литература, самостојна работа на задачи со ограничен обем, изработка на проектна задача во тимови, презентација и јавна одбрана на проектната задача.			
13.	Вкупен расположив фонд на часови	180 часови		
14.	Распределба на расположивото време	45+45+30+20+40		
15.	Форми на наставни активности	15.1.	Предавања - теоретска настава	45 часови
		15.2.	вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа	45 часови
16.	Други форми на активност	16.1.	Проектни задачи	30 часови
		16.2.	Самостојни задачи	20 часови
		16.3.	Домашно учење	40 часови
17.	Начин на оценување			
	17.1.	Колоквиуми (2 по 30 бодови)		
	17.2.	Семинарска работа – проект (презентација: писмена и усна)		
	17.3.	Активност и учество		
18.	Критериуми за оцена (БОДОВИ - ОЦЕНА)	до 50 бодови		5 (пет) (F)
		од 51 до 60 бодови		6 (шест) (E)
		од 51 до 70 бодови		7 (седум) (D)
		од 71 до 80 бодови		8 (осум) (C)
		од 81 до 90 бодови		9 (девет) (B)
		од 91 до 100 бодови		10 (десет) (A)
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит	30 бодови		
20.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски		
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата	Механизми на интерна евалуација и студентски анкети		
22.	ЛИТЕРАТУРА			
	22.1.	Задолжителна литература (3 наслови)		
		Бр.	Автор, наслов, издавач, година	
		1.	Борис Шендов, Фундирање книга 1, Универзитетски учебник, Градежен факултет-Скопје, Универзитет “Св.Кирил и Методиј”, ISBN 86-7027-034-X, Скопје, 1989.	
		2.	Борис Шендов, Фундирање книга 2, Универзитетски учебник, Градежен факултет-Скопје, Универзитет “Св.Кирил и Методиј”, ISBN 86-7027-034-X, Скопје, 1986.	
		3.	С.Ѓорѓевски, Ј. Јосифовски: Фундирање, Авторизирана скрипта	

	22.2.	Дополнителна литература (3 наслови)
	Бр.	Автор, наслов, издавач, година наслов Издавач Година
		<p>1. Cedomir Vujicic, Findiranje 1, Naučna kniga-Beograd</p> <p>2. Cedomir Vujicic, Fundiranje 2, Naučna kniga-Beograd, ISBN 86-23-41071-8,1991.</p> <p>3. Braja M. Das, Principles of Foundation Engineering, Thompson Canada Limited, ISBN-10 0-495-08246-5, 6th ed., 2007.</p> <p>4. Slobodan Coric, Geostaticki proračun, ZELNID- Beograd, ISBN 86-7307-133-X, 2001.</p> <p>5. Braja M. Das, Shallow Foundations.</p> <p>6. Bengt Fellenius, Basics of Foundation Design</p> <p>7. Joseph E. Bowles, Foundation analysis and design, McGraw-Hill Companies, Inc. ISBN 0-07-114052-2, 5th ed., 1996.</p>